



Македонија
(/makedonija)

(https://telekabel.com.mk/)

› ЗНМ бара и политичките партии да ги осудат законите кон новинарката Мери Јордановска



ЗНМ БАРА И ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ ДА ГИ ОСУДАТ ЗАКАНИТЕ КОН НОВИНАРКАТА МЕРИ ЈОРДАНОВСКА

Тим 24 саб, 11.01.2020 | 2:30 pm 0 Коментари

Здружението на новинарите на Македонија најстро го осудува законите и навредите упатени кон новинарката и заменик-уредничка на „А1он“, Мери Јордановска.

Според пораките кои ги објави Јордановска, заканувачот со погрдни зборови ја навредувал притоа заканувајќи се дека „ќе ја искреира на некролог“.

Ги повикуваме Министерството за внатрешни работи и Основното јавно обвинителство итно да отворат истрага и да ги преземат сите можни мерки за брзо санкционирање на заканувачот. Случајот е веќе пријавен во Секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика при MBP, оттаму ги повикуваме институциите брзо да реагираат за овој случај со цел да се превенираат и слични закани во периодот кој следува.

Здружението на новинарите на Македонија неодамна предупреди дека во пресрет на изборите законите кон новинарите и медиумските работници има тенденција да зачестуваат. Потсетуваме дека законите кон новинарите и медиумските работници претставуваат кривично дело и обид за цензура во медиумите.

Воедно апелираме и до политичките партии најстро да ги осудат законите, во пресрет на изборите да демонстрираат коректен јавен однос кон новинарите и да укажат на своите членови дека нападите и законите кон новинарите претставуваат кривични дела и за истите се одговара.

Share 20

[0 КОМЕНТАРИ](#)[ОСТАВИ КОМЕНТАРИ](#)

Име

Коментар



I'm not a robot

reCAPTCHA
Privacy - Terms

SUBMIT

НАЈЧИТАНИ

НАЈНОВИ

НАЈКОМЕНТИРАНИ



Инцидент на пресот на штипскиот градоначалник за в...

[\(/details/incident-na-presot-na-shtipskiot-gradonachalnik-za-vreme-na-proslavata-na-denot-na-pozharnikarite\)](/details/incident-na-presot-na-shtipskiot-gradonachalnik-za-vreme-na-proslavata-na-denot-na-pozharnikarite)

Заев за тв 24: Згрозен сум, чепкаат по деца и фами...

[\(/details/zaev-za-tv-24-zgrozen-sum-chepkaat-po-deca-i-familii\)](/details/zaev-za-tv-24-zgrozen-sum-chepkaat-po-deca-i-familii)

Престрелка во скопската населба Бутел

[\(/details/prestelka-vo-skopskata-naselba-butel\)](/details/prestelka-vo-skopskata-naselba-butel)

Почина познатиот македонски хармоникаш Тодор Трајч...

[\(/details/pochina-poznatiot-makedonski-kharmonikash-todor-trajchevski\)](/details/pochina-poznatiot-makedonski-kharmonikash-todor-trajchevski)

Собранието по скратена постапка усвои Закон за див...

[\(/details/sobranieto-po-skratena-postapka-usvoi-zakon-za-divogradbi\)](/details/sobranieto-po-skratena-postapka-usvoi-zakon-za-divogradbi)

Затворен угостителски објект во Аеродром, приведен...

[\(/details/zatvoren-ugostitelski-objekt-vo-aerodrom-privedeni-9-lica-me-u-niv-dvajca-vraboteni-vo-mvr\)](/details/zatvoren-ugostitelski-objekt-vo-aerodrom-privedeni-9-lica-me-u-niv-dvajca-vraboteni-vo-mvr)

Главниот координативен кризен штаб го прифати пред...

[\(/details/glavniot-koordinativen-krizen-shtab-go-prifati-predlogot-policiski-chas-od-polnokj-do-5-chasot-utrinata\)](/details/glavniot-koordinativen-krizen-shtab-go-prifati-predlogot-policiski-chas-od-polnokj-do-5-chasot-utrinata)

Италија победи на песна на Евровизија 2021

[\(/details/italija-pobedi-na-pesna-na-evrovizija-2021\)](/details/italija-pobedi-na-pesna-na-evrovizija-2021)<https://bit.ly/2Qnusbx><https://evropagumi.com.mk/>

(https://www.jeep.mk/?utm_campaign=feb2021_jeeep_compass_reneg)

(<https://www.unibank.mk/mk/news/6086ccbd2>)

Следете не



(https://www.24.mk/details/znm-bara-i-politichkite-partii-da-gi-osudat-zakanite-kon-novinarkata-meri-jordanovska)locations/236086102/24-VO-MAKEDONIJA

vesti-



Пендаревски и Р...
(/details/pendarovski-i-radev-na-namen) треба од посредниц.....
мај 27, 2021



МОН апелира учи... (/details/mon-apelira-uchilishtata-i-opshininite-da-gi-)
Министерството за образован.....
мај 27, 2021



Барбов за тв 24..
24-khronichnite-bc
Доктор Иван Бар...
мај 27, 2021

За нас

Нашата мисија е да обезбедиме точни, навремени и објективни информации за случувањата во земјата и светот.

При пласирањето на информацијата се водиме од највисоките етички и новинарски стандарди.

Истовремено, нудејќи им на гледачите различен спектар на аналитички гледишта за општествените збиднувања, низ дебати и соочувања на ставовите.



Најгледани Емисии



Што е следно во СДСМ? (/details/shto-e-sledno-vo-sdsm)



Народен равобранител, забелешки - онлајн наставата, состојбата во затворите и (не)соработката во затворите (/details/naroden-ravobranitel-zabeleshki-onlajn-nastavata-sostojbata-vo-zatvorite-i-ne-sorabotkata-vo-zatvorite)



Заев: Португалија ќе предложи решение за спорот со Бугарија (/details/zaev-portugalija-kje-predlozhi-reshenie-za-sporot-so-bugarija)



Третман на калцификати во рамо (/details/tretman-na-kalcifikati-vo-ramo)

Најгледани серии



Милијарди (/details/milijardi-1)

Најчитани


serii (/serii) filmovi (/filmovi) sloboda na mediumi (/sloboda na mediumi) formula 1 (/formula 1) svet (/svet) kultura (/kultura)

makedonija (/makedonija) sport (/sport) ekonomija (/ekonomija) Студио 10 (/emisii/studio-10) Фактор здравје (/emisii/faktor-zdravje)

Патот до успехот (/emisii/patot-do-uspekhot) 24 Отворено (/emisii/24-otvoreno) Очи в очи (/emisii/ochi-v-ochi) 24 Анализа (/emisii/24-analiza)

Трилинг (/emisii/triling) ЕвропаТ (/emisii/evropat) Пресек (/emisii/presek) 25 минути (/emisii/25-minuti)

© 2018, Copyrights GateOne. All Rights Reserved.



(https://www.24.mk/details/znm-bara-i-politichkite-partii-da-gi-osudat-zakanite-kon-novinarkata-meri-jordanovska)

vesti

tv/?

hl=er